



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА СРПСКА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

Službeni vesnik
Makedonije

9100: Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 27 јануари 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 4

ГОД. XL

Цена на овој број е 26 динари. – Аконтација на претплатата за 1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

44.

Врз основа на член 77 точка 13 од Законот за општонародната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМОТ ЗА ВРСКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАКОВОДЕЊЕТО ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ВОЈНА

Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат основните елементи на системот за врски за потребите на раководењето во општествено-политичките заедници во војна.

Системот за врски за потребите на раководењето во општествено-политичките заедници им обезбедува на органите на општествено-политичките заедници и на општествено-политичките организации, како и на другите органи и организации во општествено-политичките заедници раководење со општонародната одбрана и општествената самозаштита.

Член 2

Основни елементи на системот за врски за потребите на раководењето во општествено-политичките заедници се: организацијата на врските, органите за врски, единиците за врски, материјално-техничките средства и опремата за врски, како и деловите на капацитетите на системот за врски за општи и посебни потреби што се користат во врските за потребите на раководењето.

Член 3

Организацијата на врските за потребите на раководењето во општествено-политичките заедници се заснова врз:

- 1) системот на раководење и управување во општествено-политичките заедници;
- 2) единствените начела за планирање и организација на врските и криптозаштитата;
- 3) единствената документација за идентификација во врските;
- 4) користењето на инфраструктурата на системот за врски за општи и посебни потреби, како и користењето на сопствените спојни патишта и средствата за врски;
- 5) единствените сообраќајни правила;
- 6) единствената заштита на врските и информациите;
- 7) заедничката и посебната обука на кадрите.

Член 4

Организацијата на врските за потребите на раководењето се остварува со планирањето и организирањето на: радио-врска, радиорелејна врска, жичена врска и курирска врска, а по потреба и според можноста можат да се организираат и сигнални врски.

Со организацијата на врските за потребите на раководењето се обезбедуваат и врски за потребите на службата за набљудување и известување, врски за потребите на цивилната заштита и врски за соработка (содејство).

Член 5

Врски за потребите на раководењето се организираат:

- 1) во федерацијата, републиката, автономната покраина, градската и регионалната заедница на општините и во општините;
- 2) меѓу општествено-политичките заедници и определени организации и заедници од посебен интерес за општествената одбрана на општествено-политичката заедница;
- 3) меѓу органите на општествено-политичката заедница;
- 4) меѓу органите на соседните општествено-политички заедници;
- 5) меѓу органите на општествено-политичките заедници и вооружените сили.

Член 6

Општествено-политичките заедници, во организацијата на врските за потребите на раководењето, формираат за своите потреби центри за врски и определени спојни патишта за врски.

Центарот за врска на општествено-политичката заедница се состои од: радиоцентар, радиорелеен центар (или крајна радиорелејна станица), телефонско-телеграфски центар, курирска станица и експедиција на центарот за врска.

Центрите за врски на општествено-политичките заедници мораат да бидат организирани така што да обезбедуваат работа и при промена на локацијата.

Општествено-политичките заедници воспоставуваат определени спојни патишта за врски во рамките на своите можности. Соодветните спојни патишта на други иматели на системи на врски (на југословенските пошти, телеграфи и телефони, југословенските железници, југословенското електростопанство, органите за внатрешни работи, вооружените сили и др.) општествено-политичките заедници ги користат преку меѓусебно поврзаните центри за врски.

Член 7

Надлежните органи во општествено-политичките заедници се должни уште во мир да ги планираат, организираат и подготвуваат врските за потребите на раководењето, во војна и да ги реализираат во дадена ситуација, според планот на врските кој е дел од планот за одбрана на општествено-политичката заедница.

Член 8

За планирањето, организирањето и подготвувањето на врските и за подготовката на мерките за противелектронско обезбедување во врските на раководењето е одговорен надлежниот органа на општествено-политичката заедница.

Органот од став 1 на овој член раководи со единицата за врска на општествено-политичката заедница.

Член 9

Единицата за врска што ја формира општествено-политичката заедница е наменета за реализација на планираните врски и нивното функционирање, како и за спроведу-

вање на мерките за противелектронско обезбедување и крипозаштита.

Член 10

Општествено-политичките заедници ги пополнуваат единиците за врски со материјално-технички средства за врски и со друга опрема, кои мораат да им соодветствуваат на пропишаните норми на стандардизацијата, како и на барањата за соодветна типизација во рамките и меѓу општествено-политичките заедници и соодветните системи за врски со кои се поврзуваат.

Материјално-техничките средства и опремата од став 1 на овој член општествено-политичките заедници им ги даваат на поправка и техничко одржување на соодветни работни организации, а по можност ги користат услугите на единиците и установите на вооружените сили.

Член 11

Општествено-политичките заедници за потребите на врските на раководењето, првенствено ги користат постојните капацитети на системот за врски за општи и посебни потреби на својата територија.

Член 12

За потребите на врските на раководењето, општествено-политичките заедници ја уредуваат територијата првенствено на локации што се предвидени за работа во воени услови, и тоа со изградба на неопходни објекти за врска, спојни патишта за врска и други наменски објекти за врска во системот на врски за општи и посебни потреби.

Член 13

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 567

5 октомври 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

45.

Врз основа на точка 5 став 2 од вториот дел на Резолуцијата за општествено-економскиот развој и економската политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1984 ГОДИНА

1. Се утврдува Енергетскиот биланс на Југославија за 1984 година, кој е даден кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 693

29 декември 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

46.

Врз основа на член 274 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/88 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈА НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СОВЕТОТ ЗА ЗАЕМНА ЕКОНОМСКА ПОМОШ (СЕВ)

1. Се формира Комисија за координација на соработката меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и СЕВ (во натамошниот текст: Комисијата).

2. Комисијата ги обезбедува и усогласува ставовите на заинтересираните сојузни органи на управата и на сојузните организации и обезбедува неопходна координација на активностите во спроведувањето на политиката во областа на односите со СЕВ.

Комисијата организира и обезбедува постојана соработка на заинтересираните сојузни органи на управата и на сојузните организации со републичките органи на управата и со покраинските е органи на управата по прашањата од областа на односите со СЕВ, како и постојана соработка на сојузните органи на управата и на сојузните организации со самоуправните и другите организации и заедници, општествените организации, коморите и општите здруженија по прашањата од таа област.

3. Тргувајќи од утврдената политика во областа на соработката со СЕВ, а врз основа на следењето и анализирањето на состојбата во таа област, Комисијата заема ставови, утврдува оценки и предлози и дава иницијативи за преземање мерки заради развивање и унапредување на таа соработка, и за тоа го известува Сојузниот извршен совет, а може да ги достави и до сојузните, републичките и покраинските органи, како и до самоуправните организации и заедници.

4. Комисијата има претседател и 12 членови.

Претседателот на Комисијата го именува Сојузниот извршен совет од редовите на своите членови.

Членови на Комисијата се:

- 1) претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија;
- 2) заменикот на сојузниот секретар за надворешна трговија;
- 3) заменикот на сојузниот секретар за финансии;
- 4) заменикот на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски;
- 5) заменикот на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање;
- 6) помошникот на сојузниот секретар за надворешни работи;
- 7) помошникот на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство;
- 8) помошникот на претседателот на Сојузниот комитет за законодавство;
- 9) директорот на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка.

Во Комисијата три претставници делегира Стопанската комора на Југославија.

Кога Комисијата разгледува определени прашања што според својата природа бараат соработка со републичките и покраинските органи на управата или се од значење за нивната работа, во работата на Комисијата учествуваат и претставници на тие органи.

Комисијата има секретар.

5. Комисијата донесува деловник за својата работа. Стручни и административни работи за потребите на Комисијата обезбедува Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 3
5 јануари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

47.

Врз основа на член 274 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

1. Се формира Комисија за соработка со земјите во развој (во натамошниот текст: Комисијата).

2. Комисијата ги обезбедува и усогласува ставовите на заинтересираните сојузни органи на управата и на сојузните организации и обезбедува неопходна координација на активноста во спроведувањето на политиката во областа на односите со земјите во развој.

Комисијата организира и обезбедува постојана соработка на заинтересираните сојузни органи на управата и на сојузните организации со републичките органи на управата и со покраинските органи на управата и по прашањата од областа на односите со земјите во развој, како и постојана соработка на сојузните органи на управата и на сојузните организации со самоуправните и другите организации и заедници, општествените организации, коморите и општите здруженија по прашањата од таа област.

3. Тргувајќи од утврдената политика во областа на соработката со земјите во развој, а врз основа на следењето и анализирањето на состојбата во таа област, Комисијата зазема ставови, утврдува оценки предлози и дава иницијативи за преземање мерки заради развивање и унапредување на таа соработка, и за тоа го известува Сојузниот извршен совет, а може да ги достави и до сојузните, републичките и покраинските органи, интересовните заедници за економски односи со странство, банките и самоуправните организации и заедници.

4. Комисијата има претседател и 13 членови. Претседателот на Комисијата го именува Сојузниот извршен совет од редот на своите членови.

Членови на Комисијата се:

- 1) сојузниот секретар за надворешна трговија;
- 2) помошникот на сојузниот секретар за надворешни работи;
- 3) помошникот на сојузниот секретар за финансии;
- 4) претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство;
- 5) претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија;
- 6) претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита;
- 7) заменикот на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање;
- 8) директорот на Сојузниот завод на меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка;
- 9) директорот на Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена;
- 10) директорот на Фондот на солидарност со неврзани-те земји и со земјите во развој.

Во Комисијата делегираат по еден претставник: Стопанската комора на Југославија, Интересовната заедница на Југославија за економски односи со странство и Југословенската банка за меѓународна економска соработка.

Кога Комисијата разгледува определени прашања што според својата природа бараат соработка со републичките и покраинските органи на управата или се од значење за нивната работа, во работата на Комисијата учествуваат и претставници на тие органи.

Комисијата има секретар.

5. Комисијата донесува деловник за својата работа.

6. Стручни и административни работи за потребите на Комисијата обезбедува Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.

7. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 2
5 јануари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

48.

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоценни метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСУВАЊЕ НА ДИГИТАЛНИ ВОЛТМЕТРИ ЗА ЕДНОНАСОЧНИ НАПОНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите што мораат да ги исполнуваат работните простории и опремата за преглед и жигосување на дигитални волтметри за еднонаочни напони (во натамошниот текст: дигиталните волт-метри) и условите во поглед на стручната подготовка на работниците што организацијата на здружен труд е должна да ги стави на располагање на подрачната организациона единица на Сојузниот завод за мери и скапоценни метали (во натамошниот текст органот за контрола) при прегледот и жигосувањето на дигиталните волтметри, ако прегледот, по нејзино барање, по исклучок од одредбата на член 25 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата, се врши во нејзините деловни простории.

Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PUL.EL-2/1.

Член 2

Работната просторија за преглед и жигосување на дигиталните волтметри (во натамошниот текст: работната просторија) мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да биде чиста, сува и доволно пространа за сместување на опремата и за преглед и жигосување на дигиталните волтметри;
- 2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита.

Член 3

Работната просторија мора да има дневно и електрично осветление според југословенскиот стандард JUS U.S 9.100 што е предвиден со Решението за југословенскиот стандард за зградарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/62), односно осветлението да се изведува како „ОП-ШТО“ осветление.

Член 4

Референтните услови на влијателните величини при кои се врши прегледот на дигиталните волтметри се пропишани во член 23 од Правилникот за метролошките услови за дигитални волтметри за еднонаочни напони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/83 и 7/83).

Член 5

За преглед на дигиталните волтеметри е потребна следната опрема, и тоа:

- 1) работен еталон со еднонасочен напон;
- 2) елементи за регулирање на еднонасочниот напон;
- 3) извор на еднонасочен напон.

Член 6

Под работен еталон со еднонасочен напон, во смисла на овој правилник, се подразбираат референтните мерила (волтеметри и сл.) и целиот нивни мерен прибор, односно сите елементи на референтните мери (калибратори и сл.) со помош на кои се определува вредноста на еднонасочниот напон.

Работниот еталон од став 1 на овој член мора да има основна (својствена) грешка во референтните услови и во целиот мерен опсег која изнесува најмногу една петтина од допуштените граници на основната (својствена) грешка на дигиталниот волтметар што се прегледува.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, основната (својствена) грешка на работниот еталон, кога таа не ја преминува вредноста $\pm 0,05\%$, може да изнесува една половина од допуштените граници на основната (својствена) грешка на дигиталниот волтметар што се прегледува, под услов:

1) стварните грешки на работниот еталон да не преминуваат една петтина од допуштените граници на основната (својствената) грешка на дигиталниот волтметар што се прегледува; или

2) да се примени корекција на покажувањето на работниот еталон.

Мерните опсези на работниот еталон од став 1 на овој член мораат да ги содржат сите мерни опсези на дигиталниот волтметар што се прегледува.

Член 7

Елементите за регулирање на еднонасочниот напон мораат да овозможат регулирање на вредностите на еднонасочниот напон во чекори помали од вредностите на една основна одбројка.

Член 8

Изворот на еднонасочниот напон мора да ги обезбеди:

1) потребните вредности на еднонасочниот напон, што можат да се регулираат со елементите за регулирање на еднонасочниот напон, така што дигиталниот волтметар може да се прегледува во целиот мерен опсег;

2) стабилност на еднонасочниот напон, и тоа таква што да не предизвикува промена на покажувањето на работниот еталон и на дигиталниот волтметар што се прегледува;

3) референтни услови во поглед на брановитоста на еднонасочниот напон.

Член 9

Работникот што организацијата на здружен труд е должна да му го стави на располагање на органот за контрола при прегледот и жигосувањето на дигиталните волтметри, ако прегледот и жигосувањето на дигиталните волтметри се врши во нејзините работни простории, мора да има најмалку виша стручна подготовка (електротехничка насока).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0223-4214/1983
18 јануари 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

49.

Врз основа на член 33 став 4 од Законот за измени и дополненија на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83), Собранието на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, на седницата одржана на 13 јануари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД ДЕВИЗИТЕ ШТО КАКО АВАНС ИМ ПРИПАГА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА, ШТО МОЖАТ ДА ГО КУПАТ НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПАЗАР ЗА СВОИТЕ ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 1 МАРТ 1984 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на делот од девизите што како аванс им припаѓа на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица, односно што можат да го купат на единствениот девизен пазар за своите општествено признати репродукциони потреби во периодот од 1 јануари до 1 март 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/83) во точка 4 се додава нов став 2 кој гласи:

„Правото на купување девизи од став 1 на оваа точка се пресметува според курсот на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот и искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/82, 3/83, 7/83 и 62/83).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 11/2-06
10 јануари 1984 година

Претседател на Собранието
на Интересната заедница
на Југославија за економски
односи со странство,
Веселин Бабиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 7 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ И КРЕДИТИ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ШКОЛАТА ЗА ОСНОВНО ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЌ“, ОД ПУТИНЦИ, ОД 26 XII 1979 ГОДИНА

1. Воин Шакиќ, од Путинци, му даде иницијатива на Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста на одредбата на член 7 од Правилникот за давање станови на користење и кредити за станбена изградба на работниците на Школата за основно воспитување и образование „Доситеј Обрадовиќ“, од Путинци, донесен со референдум на 26 декември 1979 година, поради тоа што со таа одредба нееднакво се вреднува работниот стаж остварен во Школата, од работниот стаж остварен надвор од неа.

2. Со оспорената одредба на член 7 од наведениот правилник, е регулирано за секоја година на работа во Школата да се даваат 4 бода, а надвор од неа 2 бода.

3. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба на наведениот правилник, Уставниот суд на Југославија на седницата одржана на 14 септември 1983 година, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство гласови донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува одредбата на член 7 од Правилникот за давање станови на користење и кредити за станбена изградба на работниците на Школата за основно воспитување и образование „Доситеј Обрадовиќ“, од Путинци, од 26 декември 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, а во Школата „Доситеј Обрадовиќ“ на начин на кој е објавен Правилникот од став 1 на оваа одлука.

3. Причините за ваква одлука се дадени во одлуката на Уставниот суд на Југославија, У-бр. 249/81 од 11 јули 1983 година која е објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/83 од 9 декември 1983 година.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија е донесе во состав на: претседател на Уставниот суд на Југославија Воислав Ракиќ и судиите: Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќ, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, Иван Франко, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спиrowsки, Милосав Стиовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ и Душан Штрбац.

У. бр. 197/81
14 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Воислав Ракиќ, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 24 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД „ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ СООБРАЌАЈ“ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ“ ВО ТУЗЛА ОД 30 ЈУЛИ 1982 ГОДИНА

1. Со оспорената одредба на член 24 од Правилникот за решавање на станбените потреби на Основната организација на здружен труд „Градски и приградски сообраќај“ Работна организација „Патнички сообраќај“ пропишано е дека за секоја полна година работен стаж остварен во Основната организација на здружен труд или во интересни целини, работникот добива 10 бода, а за секоја година работен стаж остварен надвор од Основната организација на здружен труд, работникот добива 8 бодови.

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба на Правилникот, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 21 септември 1983 година, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 став 1 точка 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, донесе со мнозинство гласови

ОДЛУКА

Се укинува одредбата на член 24 од Правилникот за решавање на станбените потреби на Основната организација на здружен труд „Градски и приградски сообраќај“ на Работната организација „Патнички сообраќај“ во Тузла од 30 јули 1983 година.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и на начинот на кој е објавен овој самоуправен општ акт.

3. Причините за ваквата одлука се дадени во одлуката на Уставниот суд на Југославија У-бр. 249/81 од 11 јули 1983 година што е објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/83 од 9 декември 1983 година.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав на: претседател на Уставниот суд на Југославија Воислав Ракиќ и судиите: Славко Кухар, д-р Јосиф Трајковиќ, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќ, Иван Франко, Мустафа Сефо, Јаким Спиrowsки, Милосав Стиовиќ и Душан Штрбац.

У-бр. 79/80
21 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија
Воислав Ракиќ, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 25 СТАВ 2 ТОЧКА 3 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛАТА ЗА ДОДЕЛА НА СТАНОВИ И ОДОБРУВАЊЕ НА СТАНБЕНИ КРЕДИТИ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „КЕМОПЛАСТ“ СЛОЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД „ВИНИЛПЛАСТИКА“ ВО ЗАДАР

1. Со оспорената одредба на член 25 став 2 точка 3 на Самоуправната спогодба е утврдено дека работниот стаж, остварен во таа организација и работниот стаж остварен во други организации на здружен труд, се вреднува нееднакво, така што за секоја наполнета година непрекинат работен стаж во Основна организација на здружен труд се определени 15 бодови, а за секоја година работен стаж во други организации се определени 5 бода.

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба на Самоуправната спогодба, Уставниот суд на Југославија на седницата одржана на 9 ноември 1983 година, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 став 1 точка 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство гласови донесе

ОДЛУКА

Се укинува одредбата на член 25 став 2 точка 3 од Самоуправната спогодба за заеднички основи и мерила за доделување на станови и одобрување на станбени кредити на Работната организација „Кемопласт“ Сложена организација на здружен труд „Винилпластика“ во Задар.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и на начин на кој е објавен овој самоуправен општ акт.

3. Причините за ваквата одлука се дадени во одлуката на Уставниот суд на Југославија У-бр. 144/79 од 5 октомври 1983 година што е објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/83 од 18 ноември 1983 година.

Оваа Одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав на: претседател на судот Воислав Ракиќ и судиите: Рамадан Враниќ, Милосав Стиновиќ, Ратко Мочивник, Славко Кухар, Јаким Спиоровски, д-р Васил Гривчев, Иван Франко, Душан Штрбац, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо д-р Александар Фира и д-р Јосиф Трајковиќ.

У. бр. 132/82
9 ноември 1984 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Воислав Ракиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за распоредување на организациите и заедниците по дејности, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/83, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ ПО ДЕЈНОСТИ

1. Во член 2, во Образецот ПОЈ-1 „Распоредување по дејности и Единствен регистар на организациите и заедниците – Пријава за организацијата – заедницата“, кој е отпечатен кон Правилникот и претставува негов составен дел, во точка 10 под а) „Вид на промената“, наместо зборовите: „ПРОМЕНА НА СТАТУТОТ“ треба да стои: „ПРОМЕНА НА СТАТУСОТ“.

Под б) „Датум на пријава на промената“, наместо линијата означена со (25), под која е шифрата 52, треба да стои: „ (25)“.

57

Под текстот „(во забелешката да се опишат промените што се пријавуваат)“, наместо линија треба да стои:

Забелешка:

2. Во точка 3, во упатството „Пополнување на Образецот ПОЈ-1 – Пријава за организацијата – заедницата“, во точка 6 под реден број 6 „Вид на организација – форма на здружување“, наместо шифрата и текстот: „83.здруженија на граѓани“, треба да стои: „83.здружение на граѓани“.

Од Сојузниот завод за статистика, Белград, 10 јануари 1984 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ВЕЛИКОТО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ВЕЛИКОТО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ

I

Се отповикува

Есад Цериќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Великото Војводство Луксембург со седиште во Брисел.

II

Се назначува

Гавро Поповиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Белгија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Великото Војводство Луксембург со седиште во Брисел.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овај указ.

У. бр. 27
23 декември 1983 година
Белград

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 167 став 2 и член 245 став 5 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Од должноста потсекретар во Сојузниот извршен совет се разрешува Трајко Живковиќ, заради заминување во пензија.

На именувааниот му престанува работниот однос на 31 декември 1983 година.

С.п.п. бр. 14
12 јануари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на лен 73 став 4 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Од должноста вицевернер на Народната банка на Југославија се разрешува д-р Милан Голијанин, зарадизаминување во пензија.

На именувааниот му престанува работниот однос на 31 декември 1983 година.

С.п.п. бр. 15
5 јануари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИК

Југославија одлучува да се одликуваат

Од САП Косово

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Љуми Садрије Мехмет;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Денић Љубомира Новица, Гашај Арифа Адем Хајдари, Сахита Шемси, Каракуши Хајдара Јусуф, Мапуља Рагипа Фехми, Мићуновић Петра Томислав, Радисављевић Ратка Добривоје, Славковић Радосава Миливоје, Зена Раи-ма Бајрам;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ајданић Јована Миодраг, Бека Садулаха Јусуф, Брошај Јануза Селим, Бурић Благоја Стево, Цакић Адама Рахим, Каловић Светислава Радивоје, Дана Фетаха Мухарем, Ђоковић Видоја Војислав, Голубовић Милована Василије, Хасани Бејта Азиз, Јакић Николе Живко, Мехмети Даута Фарук, Мијовић Војина Слободан, Патрић Косте Властимир, Сламнику Тахира Аслан, Славковић Благоја Светозар, Суљевић Зенела Хајдар, Шаља Зеџира Зејнула;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Арифи Хазира Сулејман, Бајрамали Бајрама Мендух, Бежани Зеџира Идриз, Босанац Алексе Никола, Целина Хасана Зејнел, Цветковић Драгомира Синадин, Делија Аљија Ахмет, Делија Шаџира Гани, Деваја Ибрахима Абдула, Димић Тодора Небојша, Ђорђевић Ђорџа Љубомир, Филић Стојадина Војислав, Годанци Адема Садри, Халит Мустафа, Хазнадаревић Мустафе Осман, Исаку Алије Рамуш, Једраши-Малић Вата Суада, Келменди Љаха Хазир, Клокоћи Абедина Ибуш, Ковачевић Боровоја Јован, Краснић Даута Шериф, Краснић Хасана Адем, Курсани Назмије Башким, Куртеши Мехмеда Вахидин, Лаковић Светозара Милан, Лалоши Шаина Ђазим, Љаха Имера Сулејман, Мајсторовић Петра Саво, Маврај Бајрама Адем, Милаку Беке Суљо, Мирковић-Попадих Буре Вера, Муфари Јахира Сабит, Прекадинај Сулејмана Енвер, Приштина Ахмета Бурхан, Радосављевић Чедомира Мирко, Станковић Спира Димитрије, Шеховић Мехмеда Шефкија, Шеху Шемседина Хасан, Шерифи Назмије Незир, Тахири Небиха Зенељ, Тулари Исљама Рамадан, Васиљевић Трајка Слободан, Вехапи Хасана Сала, Воћа Кахримана Имер;

- за покажана храброст во вршењето на службената должност

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Краснић Каранфила Енвер, Миљазим Риза Шаља, Мурсељи Јакуп Ајваз;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Арсић Тихомира Боровоје, Бици Фазлије Зејнула, Бимбаши Рустема Исмет, Џамовић Николе Сретен, Чарапић Драгутина Драгиша, Драговић Драгомира Зоран, Хисен Сабита Суља, Јакај Абедина Бајрам, Јакишић Станка Крста, Јовановић Саве Миодраг, Кајкуш Шабана Хајват, Копривица-Кртолица Саве Радмила, Коши Мухарема Астрит, Љоши Реџепа Јануз, Љутфија Насуфа Ајаз, Милошевић Сретка Видоје, Морина Реџепа Даут, Мурата Хафи-за Али, Нуредини Бека Черим, Нуши Уке Фрат, Пелевић Гаврила Момчило, Радловић Обрада Милан, Скендери Асана Аслан, Тафик Бајрама Мехмети, Тољај Хасана Имер, Вељковић Миљинка Михајло, Власи Ахмета Али;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Абаџиќ Сабрија Неимедин, Абдуллаху Јусуфа Башким, Алметај Азема Мехмет, Ахмети Османа Јакуп, Ајети Адема Мехмет, Арифа Ђезаира Ајро, Авдијај Исуфа Бајрам, Баковић Миљанка Јаблан, Бериша Алије Рамо, Бити-чи Идриза Масар, Богосављевић Ђорџа Милан, Бојовић Радивоја Драгиша, Брахими Имера Хајрулах, Братић Гру-ја Божидарка, Драговић Груице Љубиша, Дритон Шемсе-дина Хоџа, Дураку Селима Азиз, Ђелила Ђелила Зачирја, Ђорђевић Милоша Миљојко, Гасхи Мустафе Агим, Гус-нић Рудија Иван, Хајдини Зечири Илијаз, Хајризи Беџира Зејнулах, Хасанај Хајдара Милан, Ибрахими Хасана Шеф-

чет, Исмаили Хасана Фаис, Јачимовић Александра Тихомир, Јакупи Кадрије Адем;

Јанковић Петра Миодраг, Јашари Мехмета Цафер, Кахраман Рамадана Кахриман, Кастрати Јашара Сабит, Касуми Ибрахима Рагип, Клокочи-Гаши Енвера Дрита, Којић Цветка Дарица, Краснић Мехмета Алија, Краснић Решепа Шафир, Лекић Ејупа Хусни, Мађари Зејнула Рама, Мифтари Дестана Ђулбехар, Миљковић Андрије Тихомир, Младеновић Живојина Бранислав, Морина Селима Селатин, Мустафа Фазлије Бајрам, Мзиу Мехи Смаил, Никић Милована Веселин, Николић Лазара Зоран, Османи Шахира Шабан, Пестиша Ислама Ђафер, Ризај-Зејнулах Ахмети Хајрије, Рушети Садрије Рахим, Салиу Бахура Фарук, Савић Миливоја Богољуб, Седларевић Здравка Владимир, Селими Емина Фахри, Синани Рашита Фаник, Славковић-Станковић Благоја Верица, Спасић Счасе Милорад, Стевановић Војислава Вуксан, Суља Нећира Рахман, Шабани Бахтира Бећир, Тмава Ислама Мурсел, Велијај Реџепа Исмет, Виши Азема Фахри, Вучелић Живојина Ратка, Зулфикари Азема Амиш.

Бр. 35
19 април 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

44. Уредба за основните елементи на системот за врски за потребите на раководењето во општествено-политичките заедници во војна ————— 129
45. Одлука за Енергетскиот биланс на Југославија за 1984 година ————— 130

46. Одлука за формирање на Комисија за координација на соработката меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Советот за заемна економска помош (СЕВ) ————— 130
47. Одлука за формирање на Комисија за соработка со земјите во развој ————— 131
48. Правилник за условите за преглед и жигосување на дигитални волтметри за еднонасочни напони — 131
49. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на делот од девизите што како аванс им припаѓа на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица, што можат да го купат на единствениот девизен пазар за своите општествено признати репродукциони потреби во периодот од 1 јануари до 1 март 1984 година ————— 132
- Одлука за оценување на уставноста на одредбата на член 7 од Правилникот за давање станови на користење и кредити за станбена изградба на работниците на Школата за основно воспитување и образование „Доситеј Обрадовиќ“, од Путинци, од 26.XII.1979 година ————— 132
- Одлука за оценување на уставноста на член 24 од Правилникот за решавање на станбените потреби на Основната организација на здружен труд „Градски и приградски сообраќај“ на Работната организација „Патнички сообраќај“ во Тузла од 30 јули 1982 година ————— 133
- Одлука за оценување на уставноста на одредбата од член 25 став 2 точка 3 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерилата за додела на станови и одобрување на станбени кредити на Работната организација „Кемопласт“ Сложена организација на здружен труд „Винилпластика“ во Задар ————— 133
- Исправка на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за распоредување на организациите и заедниците по дејности ————— 134
- Укази ————— 134
- Назначувања и разрешувања ————— 134
- Одликувања ————— 135